

Grouper.mk

VEBSPOT DOO, Skopje
Lermontova 3/6, 1000 Skopje, Macedonia
support@grouper.mk

Ценовник за продавница во Grouper Online Shopping Mall

ПАКЕТ PREMIUM

ПРОВИЗИЈА: 7% | НЕОГРАНИЧЕН БРОЈ НА ПРОИЗВОДИ

ВКЛУЧЕНИ АЛАТКИ

- ✓ База на корисници - Во првиот ден добивате пристап на најголемиот онлајн пазар на производи во Македонија. Grouper.mk има над 20.000 посети во само еден ден, и над 200.000 корисници.
- ✓ Ваша продавница со уникатен линк - [kwww.grouper.mk/kompanija/imeto na vasata kompanija](http://kwww.grouper.mk/kompanija/imeto%20na%20vasata%20kompanija)
- ✓ Софтверско решение - програмирањето е најтешкиот дел во приказната на онлајн продавницата. 9 годишно искуство го претопивме во лесен систем за навигација со вашата компанија.
- ✓ Детално Упатство - добивате комплетна документација и упатство за користење на продавницата (user manual)
- ✓ Панел за внес на производи - логин податоци за менаџирање на платформата во која ќе ги внесувате вашите производи
- ✓ Панел за следење нарачки - прегледно и лесно следење на нарачките и процесирање на истите до крајните купувачи
- ✓ Панел за статистика - метрики за бројот на продажби, обрт и сл
- ✓ Панел за фактурирање - софистициран панел за електронско и ефикасно процесирање на фактурите и наплатите
- ✓ Платежен систем - со отворање на вашата продавница добивате веќе имплементиран и функционален платежен систем за онлајн продажби
- ✓ Сертификат за безбедност - Grouper располага со сертификати за безбедност на трансакциите
- ✓ Ваш брендинг и податоци - во склоп на продавницата е вклучен и изглед со податоците за вашата компанија и бренд

- ✓ Линк до социјални мрежи - директен линк од вашата продавница до вашите социјални мрежи
- ✓ Хостинг простор - хостинг простор за потребите на вашата продавница на Grouper серверите и нивно оддржување
- ✓ Мобилна апликација - вашите производи ќе бидат достапни и на мобилната апликација на Grouper која има над 100.000 инсталации, достапна за Android и iOS
- ✓ Категоризација - веќе имплементирана развиена категоризација на сите ваши производи.
- ✓ Можност за акции - системот нуди и можност за попусти на секој производ поединечно
- ✓ Следење на продавницата - опција која овозможува одреден корисник да ја заследи вашата продавница
- ✓ Корисничка поддршка - Grouper корисничка поддршка и медијација при одреден проблем со корисници
- ✓ Банер во продавницата - дизајниран банер поставен во вашата продавница
- ✓ Ваш facebook feed - Facebook feed пост во вашата продавница со Like button кој води до вашиот Facebook page
- ✓ Акција со Promo codes - креираме ваш промо код со кој овозможувате дополнителен попуст за корисниците на вашата продавница, по ваша желба за процент на попуст и временско ограничување
- ✓ Модул Instagram post - Instagram post во твојата продавница
- ✓ Модул Instagram Видео - Instagram video feed во твојата продавница
- ✓ Модул Галерија - галерија од ваши фотографии од производи или акции кои сакате да ги промовирате
- ✓ Импорт на производи - олеснето импортирање (внесување) на повеќе производи одеднаш во вашата продавница преку Excel фајл
- ✓ Модул Лента со зделки - модул лента со ваши производи и име на ваша компанија на предна страна на Grouper.mk - 1 недела
- ✓ Иконка на предна страна - иконка на предна страна во делот на популарни продавници со линк до ваша продавница - 1 недела
- ✓ Стикер за акции - стикер кој служи за акцентирање на ваша акција за одредени производи по потреба и желба - 1 недела
- ✓ Модул видео банер - ваше видео кое служи како промоција на ваш производ

**ВКЛУЧЕН МАРКЕТИНГ ПАКЕТ ОД ОДБРАНИ АЛАТКИ ЗА ПРОМОЦИЈА
ВО ВРЕДНОСТ ОД 2.000€**

- ✓ Маркетинг стратегија - едночасовен состанок со одговорните лица од компанијата за да го разбереме вашиот бренд, се со цел да направиме конкретна маркетинг стратегија
- ✓ x3 Giveaway на социјални медиуми - подаруваме ваш производ на Grouper социјалните мрежи за зголемен Brand Awareness. Дизајнот на giveaway постовите е вклучен во цената
- ✓ x12 Instagram Story - photo story со линк до продавницата или производот (1 story месечно)
- ✓ x48 Постави на социјални медиуми - 4 поста месечно на социјалните мрежи на Grouper.mk за производи по ваш избор
- ✓ Facebook & Instagram ads - буџет од 300€ за Social Media рекламирање
- ✓ x1 Нотификација desktop - нотификација до сите Desktop корисници на Grouper.mk
- ✓ x1 Newsletter - email кампања до сите зачленети корисници на Grouper
- ✓ Банер во зделка - банер во сите зделки на Grouper.mk во времетраење од 1 недела
- ✓ x1 Уникатно видео - комплетна видео стратегија, снимање, едитирање, продукација на 1 видео за вашиот бренд
- ✓ Вклучен дизајн на банери - нашите дизајнери на ваше располагање за банери по ваша потреба при закуп на банер позиција
- ✓ Landing Page за производ - комплетен дизајн и изведба на страна за ваш производ по избор
- ✓ Facebook Live Видео - снимаме видео во живо на социјалните мрежи директно од вашата продавница/локал
- ✓ Нотификација mobile - 1 нотификација на сите мобилни уреди на кои е инсталирана Grouper.mk апликацијата

ВКУПНО (НА ГОДИШНО НИВО)¹ 2.880€

¹ Пакетите се со авансна уплата на годишно ниво. Во сумата на пакетите не е вклучен ДДВ 18%